

ПАЗАРОТ НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ДЕЈНОСТ БАРА ЗАКОНСКИ ИЗМЕНИ

Осигурителниот пазар во Македонија се соочува со низа проблеми произлезени, пред сè, од прашања поради неусовршените законски акти за оваа дејност за што и се бараат решенија за нивно менување и прилагодување согласно стандардите за осигурување во Европската унија. Станува збор за Законот за супервизија на осигурувањето, но и за другите закони кои се во интеракција со него. Освен тоа, статистиката говори дека голем процент од граѓаните не користат никаква осигурителна услуга. На осигурување најчесто се мисли дури кога ќе се случи некоја несреќа, најчесто опожарување или поплава на имот, при сообраќајна незгода, физичка повреда и сл. Исто така, граѓаните се соочуваат и со квазиосигурителни куќи кои немаат одобрение за работа од Министерството за финансии.

Само за споредба, во развиените земји учеството на животното осигурување е многу повисоко, на пример, во САД учествува со 70 отсто, во Германија со 45, додека во

осигурителен пазар и истите да ги доближи до ЕУ.

"Во моментот важно е да се интервенира со измени на Законот за јавни набавки, за што формираме и работна група која треба да понуди и конкретни предлози. Последно што бараме од Министерството за финансии, во врска со усвоениот нов Закон за задолжително осигурување, покрај другото, е и одговор на иницијативата на брокерските здруженија за компатибилност на законските одредби, кои се однесуваат на продажба на осигурувањата по дистрибутивни канали", вели претседателката на Здружението, Весна Горчева од Акционерското друштво за осигурување и реосигурување "Кјуби-Македонија".

Според неа, досегашната практика за работење на осигурителните друштва и на однеодамна формираните брокерски друштва, како и дисперзијата на пазарот за осигурување (во 2002 година кога е донесен Законот функционираа четири друштва за осигурување а денес има десет плус брокерските друштва), иницира потреба за измена на Законот и негово прилагодување. Таа смета дека измените треба да ја де-



Во макроекономската политика на Владата на Република Македонија за 2006 година е предвиден развој на осигурителниот сектор во насока на овозможување финансиски стабилен и на долг рок одржлив развој на осигурителниот пазар во земјава, како и зголемена заштита на интересите на осигурениците и поттикнување влез на странски инвестиции. Согласно тоа, во 2006 година ќе продолжи процесот на унапредување и зајакнување на законската регулатива од областа на осигурувањето и нејзино натамошно усогласување со директивите на Европската унија и принципите и стандардите на Меѓународната асоцијација на меѓународни супервизори. Најавено е дека годинава ќе се изготви Предлог-закон за измени и дополнувања на Законот за супервизија на осигурувањето. Во делот на задолжителното осигурување во сообраќајот, оваа година активностите ќе бидат насочени кон имплементација на Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, преку донесување нова тарифа на премија за осигурување од автомобилска одговорност и континуирано следење на стапката на техничка премија, како и донесување критериуми за надоместок на штета во случај на штета како резултат на смрт, телесна повреда и уништување на здравјето.

■ Пишува:
Рената МАТЕСКА

ЕВРОПСКИ ПРАВИЛА НА ИГРА И ЗА ОСИГУРУВАЊЕТО

Словенија тоа има 50 отсто во вкупното портфолио на осигурителните компании. Можеби во развиените земји осигурувањето има задолжителен третман поради обезбедувањето сигурност на животот, но и заради повисокиот животен стандард.

Од пред една година во рамките на Стопанска комора на Македонија функционира Здружението за осигурување, кое активно работи за да ги подобри правилата на игра на македонскиот

финираат и да ја регулираат работата на брокерските друштва, наспроти работењето на агенциите за осигурување и осигурителните друштва. Би требало измените да бидат во насока на доследна примена на казнените законски одредби и усогласување на Законот за супервизија со останатите законски акти, врзани со осигурителната дејност, како што се, Законот за јавни набавки, Законот за пожари, Законот за данок и др. Горчева вели дека е пот-

Законската регулатива за вршење осигурителна дејност не е целосна и не е усогласена според стандардите на ЕУ. Здружението на осигурувањето презема иницијатива за измена на Законот за супервизија во осигурувањето.

Граѓаните во Македонија сè уште немаат свест и навика за осигурителната дејност, па оттука е мал бројот на лицата кои ги осигуруваат своите домови, автомобили, животи и слично, а од друга страна се соочени со квазиосигурителни куќи кои нелегално работат.

Пред извесно време Министерството за финансии ја информираше јавноста дека на подрачјето на земјата сè повеќе е присутно нелегално дејствување на странски друштва за осигурување, кои од Министерството немаат уредна дозвола за вршење работи на осигурување на подрачјето на РМ. Ако се склучуваат договори за осигурување со вакви странски друштва за осигурување и/или посредници на странски друштва, граѓаните и правните лица од државава нема да можат да ги реализираат своите права, кои произлегуваат од склучените договори за осигурување, а за кои уредно, од страна на граѓаните и правните лица, е платена премија за осигурување. Ова особено се однесува на осигурувањето на живот кое финансиски е многу интересно за таквите странски компании, а при тоа граѓаните сериозно можат да бидат оштетени. Не помал е ризикот и кај осигурувањето на имот. Министерството за финансии ги предупредува граѓаните на РМ дека ваквите полиси за осигурување, издадени од странски друштва за осигурување, кои немаат дозвола за вршење работи на осигурување од надлежните органи на РМ се нелегални и зад нив не стои ни една надлежна институција на државава. Истовремено, Министерството за финансии ги информира граѓаните и другите субјекти од РМ дека во согласност со Законот за супервизија на осигурување, работи на осигурување во РМ може да врши исклучително друштво за осигурување со седиште во РМ, кое има дозвола за вршење на работи на осигурување од страна на министерот за финансии.

автомобилска одговорност, која треба да се формира согласно член 44 од Законот за задолжително осигурување. Комисијата треба да изготви тарифа на премија за осигурување од автомобилска одговорност и да ѝ предложи на Владата на Република Македонија минимална и максимална стапка на техничка премија за осигурување од автоодговорност. Формирањето соодветна комисија и донесувањето тарифа е неопходно, бидејќи осигурителните друштва треба да ги усогласат своите општи услови со Законот за задолжително осигурување во рок од шест месеци.

Согласно активностите Здружението останува отво-

СТАНКА ДАМЈАНОВСКА, СОВЕТНИК НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ОСИГУРУВАЊЕТО

☀️ Која е основната функција на Здружението на осигурување и кој членува во него?

ДАМЈАНОВСКА: Здружението постои од 22.2.2005 година. Основни цели и задачи се: унапредување на работењето и решавање на тековните проблеми во дејноста, врши економска пропаганда и организира саеми, изложби, стопански делегации кои се од посебен интерес за членовите на Здружението; усогласување на пројавените спротивности и различни интереси во рамките на дејноста, имајќи ги предвид и интересите на стопанството во целина; усвојува заклучоци и предлага мерки кои се од заеднички интерес за членовите, а кои не се во спротивност со позитивните законски прописи и добрите деловни обичаи; разгледува предлози на закони и други прописи, дава мислења и предлози по прашања од заеднички интерес за членовите и покренува иницијативи за донесување и за измени и дополнувања на истите. Во Здружението членуваат 9 осигурителни и 3 брокерски осигурителни компании: "QBE-Македонија", "Сигал", "Сигма", АД за осигурување живот "Вардар-Кроациа", "Еуролинк осигурување", Национална групација за осигурување АД "Осигурителна полиса", "Макошпед осигурување", "Инсиг-Македонија", "Вардар осигурување"; и "Еуроекспертс брокер", "Еуромак Брокер" и "WIASS брокер". Негов претседател е Весна Ѓорчева од АД за осигурување и реосигурување "Кјуби-Македонија".



☀️ Кои се досегашните активности, но и идните планови на Здружението?

ДАМЈАНОВСКА: Со цел што поуспешно реализирање на задачите, Здружението одлучи да се преземат некои конкретни активности: усогласување на условите и тарифите за настап на пазарот; разгледување прашања во врска со унапредувањето на работењето и решавање на тековните проблеми во дејноста; усогласување на појавените спротивности и различни интереси во рамките на дејноста; согледување и утврдување на заедничките интереси на членовите на Комората од дејноста, како и пројавените преклопувања во однос на други дејности, со предлози за нивно усогласување, покренување иницијативи за донесување и разгледување предлози на закони и подзаконски акти и други прописи, давање мислења и предлози по прашања од интерес на членовите на Комората од дејноста и стопанството во целина; едукација, односно одржување семинари и тренинзи за примена на нови едукативни методи на работа. Тоа се некои основни активности, кои во континуитет ќе продолжат да се реализираат и оваа година. Во наредниот период приоритетна и тековна активност ќе биде разгледувањето прашања во врска со унапредувањето на работењето и решавањето на тековните проблеми во дејноста, односно ќе се разгледуваат предлози на закони и други прописи, ќе се даваат мислења и предлози по прашања од заеднички интерес на членките и ќе се покренуваат иницијативи за донесување и за измени и дополнувања на истите.

ребна и измена на Законот за даноци или негово автентично толкување од претставниците на надлежното Министерство за прашања од

осигурување на последици на несреќни случаи и осигурување на живот, кога како договорач на осигурувањето се јавува правен субјект.

Неодамна, Здружението побара мислење од Министерството за финансии до каде е постапката за формирање Комисија за осигурување од

рено за соработка со Одделението за супервизија и со Одделението за систем на осигурување во рамките на Министерството за финансии.